



**УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“
СКОПЈЕ**

Бул. Гоце Делчев бр. 9А 1000 Скопје
Република Северна Македонија

Деканат: +389 2 3240 401, Централа: +389 2 3240 400

Факс: +389 2 3223-811
Универзитет "Св. Кирил и Методиј"
Филолошки факултет "Блаже Конески"



Бр. 04-358/1
19-02-2021 20 год.
СКОПЈЕ

Врз основа на член 163 од Законот за високото образование, член 53 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научните, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и член 114 од Законот за високото образование, Деканот на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, распишува

ИНТЕРЕН ОГЛАС

За избор на еден демонстратор за студиската програма по албански јазик и книжевност по предметите:

- Лингвостилистика на албанскиот јазик 2 (0+2), Албанска лингвистика 2 (0+2) и Преведување од албански на македонски јазик 1 (0+2);

За избор на еден демонстратор за студиската програма по албански јазик и книжевност по предметите:

- Преведување од албански на македонски јазик 3 (0+4) и Преведување од македонски на албански јазик 3 (0+4);

За избор на еден демонстратор за студиската програма преведување и толкување по предметите:

- Симултано толкување од англиски јазик Б на македонски јазик 2 (0+4), Симултано толкување од англиски јазик В на македонски јазик 2 (0+4) и ИКТ терминологија (0+1);

За избор на еден демонстратор за студиската програма преведување и толкување по предметот:

- Преведување од македонски јазик на германски јазик Б4 (0+4);

За избор на еден демонстратор за студиската програма преведување и толкување по предметите:

- Германски јазик Б2 (0+4), Германски јазик В2 (0+2); Германски јазик В4 (0+4) и Германски јазик за Филолошки факултет 2 (0+2);

За избор на еден демонстратор за студиската програма преведување и толкување по предметите:

- Преведување од германски јазик Б на македонски јазик 4 (0+4) и Преведување од германски јазик В на македонски јазик 4 (0+4);

За избор на еден демонстратор за студиската програма преведување и толкување по предметите:

- Стручна терминологија за преведувачи и толкувачи 4- Медицина, германски јазик (0+2), Стручна терминологија за преведувачи и толкувачи 2- Право, германски јазик (0+2), Преведување од македонски на германски јазик Б и обратно 2 и Преведување од германски јазик Б,В на македонски јазик 2 (0+4);

За избор на еден демонстратор за студиската програма преведување и толкување по предметите:

- Консекутивно толкување од германски Б,В на македонски јазик 2 (0+3), Консекутивно толкување од македонски на германски јазик Б2 (0+4), Симултано толкување од германски Б,В на македонски јазик и обратно 2 (0+4), Симултано толкување од македонски на германски јазик Б2 (0+2), Толкување од германски на македонски јазик и обратно Б,В2 (0+4) и Двонасочно толкување (германски) (0+1).

Кандидатот за демонстратор треба да ги исполнува општите услови утврдени со Законот за високото образование (Сл. Весник бр.82/2018) и посебните услови утврдени во Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр.411).

Кон пријавата кандидатот треба да достави:

- биографија;
- доказ дека е студент на втор или на трет циклус студии;
- уверение за завршен прв циклус студии со просечна оцена од најмалку 8,00 (осум);

Пријавата и прилозите кон неа се поднесуваат во 4 (четири) примероци во Архивата на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје во рок од 5 дена од објавувањето на огласот.

Демонстраторите учествуваат во наставно-образовниот процес во обем и на начин определени со распоредот на работни задачи за тековната учебна година, односно семестар.

Факултетот и демонстраторот склучуваат договор со кој ги уредуваат меѓусебните права и обврски.

Ненавремените и некомплетни документи нема да се земат предвид за разгледување.

ДЕКАН
на Филолошкиот факултет
проф. д-р Анета Дучевска

